

## BUSINESS INTELLIGENCE

Бизнис интелигенцијата е софтверско имплементирана методологија, која овозможува користење на податоци од било која база на податоци и нивно претворање во информација, потребна за донесување деловна одлука. Апликативните решенија на CEMOC за бизнис интелигенција, функционираат со разни програмски пакети, при тоа ги собираат и ги зачувуваат информациите во посебна база на податоци и со тоа овозможуваат генерирање на најразлични извештаи по потреба. Следејќи ги информациите за купувачите, добавувачите и конкуренцијата, се овозможува деловно преговарање со точни бројки за состојбата на компанијата и пазарот. Со ваков пристап се доаѓа до поточно предвидување на идните појави.

Всушност, сите компании имаат огромни податоци, материјално и финансиско книговодство, различни бази на податоци, кои се целини сами за себе и воопшто не се корелирани меѓу себе. Софтверот за бизнис интелигенција ги обединува досега посебните процеси и со тоа помага да добиеме вистинска информација, која во моментот ни е потребна како, на пример, од десетгодишен период кога е направена најголема финансиска трансакција и точно во кој период од годината или, пак, кој бил најголем клиент во нашето досе-



гашно работење. Со бизнис интелигенцијата би можеле да поставиме некои конкретни прашања, кои во моментот нè интересираат и од одговорот кој ќе го добиеме да донесеме правилна деловна одлука. За да ја доловиме бизнис интелигенцијата ќе дадеме неколку примери:

Кој клиент е најредовен во извршувањето на своите обврски кон компанијата? Кој вработен троши најмалку време во убедување на клиентите? Точно во кој временски период сте имале најдобра понуда на производи? Која година сте имале најдобра добивка земајќи ги предвид и другите показатели? Кој период во текот на денот финансиски е најпрофитабилен? Дали со дополнителното вработување се зголемила профитабилноста на компанијата? Која тимска група и во кое одделение најдобро функционира? Дали по одржаните презентации се зголемува бројноста на клиентите? Ова е особено битно за врвниот менаџмент, кој врз база на точни информации може да донесе брзи и прецизни деловни одлуки. Исто така, доколку претходно ви биле потребни 7 дена да дојдете до потребната информација, сега тоа ќе го обезбедите истиот ден. Во многу земји во светот бизнис интелигенцијата е докажана нужност и моментно бележи значителен пораст и побарувачка.

NOVATEX-SKOPJE



SEKOE DETE GI SAKA  
I VOZRASCHITE ISTO TAKA

HARIBO  
GOLDBÄREN  
BERRIES  
PRIMAVERA  
WALDBEEREN  
PFIRSICHEN  
QUAXI  
Happy-Cola  
KUGELN

HARIBO

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53  
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk